

ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate
За јајца за ведење од ноеви (HER)
/ For hatching eggs of ratites (HER)

ЗЕМЈА: /COUNTRY:		Ветеринарно здравствен сертификат за Република Северна Македонија /Veterinary certificate to Republic of North Macedonia					
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач /Consignor Име /Name Адреса /Address Земја /Country Тел. /Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот /Certificate reference number		I.2.a		
			I.3. Централен Надлежен Орган /Central Competent Authority				
			I.4. Локален Надлежен Орган /Local Competent Authority				
	I.5. Примач /Consignee Име /Name Адреса /Address Земја /Country Тел. /Tel.		I.6.				
	I.7. Земја на потекло /Country of origin	ИСО код /ISO code	I.8. Подрачје на потекло /Region of origin	Код /Code	I.9. Земја на дестинација /Country of destination	ИСО код /ISO code	I.10.
	I.11. Место на потекло /Place of origin Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address Име /Name Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.12.		
I.13. Место на натовар /Place of loading Адреса /Address		Број на одобрение /Approval number		I.14. Дата на поаѓање /Date of departure		Време на поаѓање /Time of departure	
I.15. Средства за транспорт /Means of transport Авион /Aeroplane <input type="checkbox"/> Брод /Ship <input type="checkbox"/> Железнички вагон /Railway wagon <input type="checkbox"/> Средство за патен сообраќај /Road vehicle <input type="checkbox"/> Other /Друго <input type="checkbox"/> Идентификација: /Identification: Документ на кој се повикува: /Documentary references:				I.16. Влезно ВИМ на ГП во РСМ /Entry VIP in RNM			
I.18. Опис на стоката /Description of commodity				I.19. Код на стоката (ХС код) /Commodity code (HS code) 04.07			
I.21.				I.20. Количество /Quantity			
I.23. Пломба /број на контејнерот /Seal/Container number				I.22. Број на пакувања /Number of packages			
I.25. Пратките се наменети за: /Commodities certified for:		Расплод /Breeding <input type="checkbox"/>		I.24.			
I.26.				I.27. За влез или увоз во РСМ / For import or admission into RNM <input type="checkbox"/>			
I.28. Идентификација на стоките: /Identification of the commodities:							
Видови (Научно име) /Species (Scientific name)	Раса/Категорија /Breed/Category	Систем за идентификација /Identification system	Број за идентификација/ Identification number	Количина/Quantity			

Дел II: Сертификација Part II: Certification	Земја /Country	HER (јајца за ведење од ноеви) /HER (hatching eggs of ratites)
	<p>II. Податоци за здравствената состојба /Health information</p> <p>II.1. Потврда за здравствената состојба на животните /Animal health attestation</p> <p>Јас долу потпишаниот официјален ветеринар, со ова потврдувам дека еднодневните пилиња (*) опфатени со овој сертификат: /I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs (*) described in this certificate:</p> <p>II.1.1. е во согласност со Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење од областа на ветеринарното здравство односно во еквивалентната Директива 2009/158/ЕЗ; /meet the the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or provision of Directive 2009/158/EC;</p> <p>II.1.2. потекнуваат од јата кои престојувале: /come from flocks which have remained on:</p> <p>(*) (Э) или [територија со код /either /the territory of code ;] (Э) (Ч) или [дел(ови) /or /compartment(s) ;] најмалку три месеци. Кога увозот е извршен од земјата, територијата, областа или одделот на потекло, таквиот увоз е извршен согласно минималните ветеринарни услови кои одговараат на задолжителните барања во Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење кои се еквивалентни на оние поставени во Директивата 2009/158/ЕЗ и било кои други субсидијарни Одлуки /at least three months. Where these flocks have been imported into the country, territory, zone or compartment of origin, this took place in accordance with veterinary conditions at least as strict as the relevant requirements of the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or Directive 2009/158/EC and any subsidiary Decisions;</p> <p>II.1.3. потекнуваат од /come from (*) (Э) (Ч) или [територија со код /either /the territory of code ;] (Э) (Ч) или [дел(ови) /or /compartment(s) ;] (Э) или [(a) кои на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од Њукастелска болест како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008; /which at the date of issue of this certificate was free from Newcastle disease as defined in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;] (Э) (Ч) или [(a) кои на денот на издавање на овој сертификат не биле слободни од Њукастелска болест како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which at the date of issue of this certificate was not free from Newcastle disease as defined in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;] (b) каде што се спроведува програм за следење на авијарната инфлуенца според Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /where a surveillance programme for avian influenza according to Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 is carried out;</p> <p>II.1.4. потекнуваат од /come from: (*) (Э) или [територија со код /either /the territory of code ;] (Э) (Ч) или [дел(ови) /or /compartment(s) ;] (Э) или [II.1.4.1 кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од високо патогена и ниско патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic and low pathogenic avian influenza as defined in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008;] (Э) или [II.1.4.1 кои, на денот на издавање на овој сертификат биле слободни од високо патогена авијарна инфлуенца како што е дефинирано во Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008, и /which, at the date of issue of this certificate was (were) free from highly pathogenic avian influenza as defined in Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008, and (a) во кои не е забележано присуство на ниско патогена инфлуенца најмалку 30 дена пред собирањето на јајцата од кои се изведуваат еднодневните пилиња /in which low pathogenic avian influenza has not been present within the last 30 days prior to the time of collection of eggs from which the day-old chicks were hatched;] (Э) или [(b) се наоѓаат во област која не е ставена под официјални ветеринарни ограничувања од надлежниот орган во однос на појавата на ниско патогена инфлуенца и во секој случај околу кој во радиус од 1 км не е забележано присуство на ниско патогена инфлуенца најмалку 30 дена пред собирањето на јајцата од кои се изведуваат еднодневните пилиња во секој објект; /located in an area which is not placed under official veterinary restrictions by the competent authority in relation to an outbreak of low pathogenic avian influenza and in any case around which within a 1 km radius low pathogenic avian influenza has not been present within the last 30 days prior to the time of collection of the eggs from which the day-old chicks were hatched on any establishment;] (c) каде не постои епидемиолошка поврзаност со објект каде е забележано присуство на авијарна инфлуенца најмалку 30 дена пред собирањето на јајцата од кои се изведуваат еднодневните пилиња;]] /where there has been no epidemiological link to an establishment where avian influenza has been present within the last 30 days prior to the time of collection of the eggs from which the day-old chicks were hatched;]]</p> <p>II.1.5. потекнуваат од родителски јата кое /were derived from parent flocks which: (Э) или [не се вакцинирани против авијарна инфлуенца /either /have not been vaccinated against avian influenza;] (Э) или [се вакцинирани против авијарна инфлуенца во согласност со планот за вакцинација од Правилникот (7), односно еквивалентната Регулатива (ЕЗ) Бр. 798/2008 /have been vaccinated against avian influenza in accordance with a vaccination plan under Book of Rules(7) or equivalent Regulation (EC) No 798/2008 using (име и тип на употребената вакцина(и) /name and type of used vaccine(s))</p> <p>на возраст од /at the age of недели/weeks;]</p> <p>II.1.6. потекнуваат од јата кои /come from flocks which:</p> <p>(a) Се прегледани на денот на издавањето на сертификатот и не покажале клинички знаци или основа за сомневање на некоја болест /have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease;</p> <p>(b) Се држени најмалку шест недели веднаш пред извозот во објект(и) утврдени во Рамка I.11. од Дел I, службено одобрени согласно барањата кои се еквивалентни на оние поставени со Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење или Анекс II од Директивата 2009/158/ЕЗ /have been kept for at least six weeks prior to immediate export in the establishment(s) defined in Box I.11 of Part I, officially approved in accordance with requirements which are at least equivalent to those laid down in the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or Annex II to Directive 2009/158/EC: - чие одобрение не е укинато или повлечено /the approval of which has not been suspended or withdrawn, - кое/кои не се (биле) предмет на забрана или ограничување во поглед на здравствена заштита на животните /which is (are) not subject to any animal health restriction - каде во радиус од 10 км, вклучувајќи ја и територијата на соседната земја, каде што е потребано, немало избивање на високо патогена авијарна инфлуенца или Њукастелска болест најмалку последните 30 дена /within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or Newcastle disease for at least the previous 30 days;</p> <p>(c) за време на споменатиот период под (b) немале никаков допир со живина или други ноеви кои не ги исполнува барањата поставени во овој сертификат /during the period mentioned in (b), have had no contact with poultry or other ratites not meeting the requirements laid down in this certificate,</p> <p>(Э) или [(d) не се вакцинирани против Њукастелска болест /either /have not been vaccinated against Newcastle disease;]</p>	<p>II.a. Certificate reference number /Референтен број на сертификатот</p> <p>II.b.</p>

(?) или /or	[(d) вакцинирани се против Њукастел со примена на: /have been vaccinated against Newcastle disease using:												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Идентификација на јатото/Identification of the flock</th> <th>возраст на птиците /age of the birds</th> <th>Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)</th> <th>(име и тип на вирусниот сој на Њукастелска болест (жив или инактивиран) употребен за вакцина(ите) name and type (live or inactivated) of ND virus strain used in vaccine(s))</th> <th>Број на серија/ Batch number</th> <th>Име и производител на вакцината /Name and manufacturer of vaccine</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	(име и тип на вирусниот сој на Њукастелска болест (жив или инактивиран) употребен за вакцина(ите) name and type (live or inactivated) of ND virus strain used in vaccine(s))	Број на серија/ Batch number	Име и производител на вакцината /Name and manufacturer of vaccine						
Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	(име и тип на вирусниот сој на Њукастелска болест (жив или инактивиран) употребен за вакцина(ите) name and type (live or inactivated) of ND virus strain used in vaccine(s))	Број на серија/ Batch number	Име и производител на вакцината /Name and manufacturer of vaccine								
(e)	[(e) вакцинирани се со службено одобрена вакцина на /have been vaccinated using officially approved vaccines												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Идентификација на јатото/Identification of the flock</th> <th>возраст на птиците /age of the birds</th> <th>Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)</th> <th>Вакцинирани против/Vaccinated against</th> <th>Број на серија /Batch number</th> <th>Име и тип на службено одобрена вакцина /Name and type of officially approved vaccines</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	Вакцинирани против/Vaccinated against	Број на серија /Batch number	Име и тип на службено одобрена вакцина /Name and type of officially approved vaccines						
Идентификација на јатото/Identification of the flock	возраст на птиците /age of the birds	Датум на вакцинација /Date of vaccination (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)	Вакцинирани против/Vaccinated against	Број на серија /Batch number	Име и тип на службено одобрена вакцина /Name and type of officially approved vaccines								
(e) II.1.7	обележани се како што е покажано во точка I.28 од сертификатот со употреба на /have been marked as indicated in point I.28 of the certificate using (боја на мастило)/(colour ink)												
II.1.8	дезинфицирани се во согласност со моите упатства, со /have been disinfected in accordance with my instructions, using (име на производот и на активната супстанца)/(name of the product and active substance) за време од/for (времето изразено во минути)/(time in minutes);												
II.1.9	собрани се од /have been collected from до/to (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy)..... (дд/мм/гггг)(dd/mm/yyyy);												
II.1.10	испитани се на датум на издавање на овој сертификат и не покажале клинички знаци или основа за сомневање на некоја болест /have been examined at the date of issue of this certificate and showed no clinical signs of or grounds for suspecting any disease.												
II.2.	Дополнителни гаранции /Additional guarantees												
	Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, исто така потврдувам дека: /I, the undersigned official veterinarian, further certify that:												
II.2.1	каде пратката е наменета за Република Северна Македонија или подрачје чијшто статус е востановен во согласност со Правилникот за условите за ставање во промет на живина и јајца за ведење кои се еквивалентни на Член 15(2) од Директивата 2009/158/ЕЗ, јајцата за ведење опфатени со овој сертификат потекнуваат од нови кои по: /where the consignment is intended for a Republic of North Macedonia the status of which has been established in accordance with the Book of rules on conditions for placing on the market of poultry and hatching eggs or Article 15(2) of Directive 2009/158/EC, the hatching eggs described in this certificate are derived from ratites which:												
(?) или /either	[не е вакцинирана против Њукастелска болест /have not been vaccinated against Newcastle disease;]												
(?) или /or	[вакцинирани се против Њукастелска болест со инактивирана вакцина /have been vaccinated against Newcastle disease using an inactivated vaccine;]												
(?) или /or	[вакцинирани се против Њукастелска болест со жива вакцина најмалку 60 дена пред датумот споменат во точка II.1.9 /were vaccinated against Newcastle disease using a live vaccine at the latest 60 days before the initial date mentioned under point II.1.9;]												
(e) II.2.2	следните дополнителни гаранции, пропишани од страна на Република Северна Македонија во прописите од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Член 16 и/или 17 од Директивата 2009/158/ЕЗ, се дадени /the following additional guarantees, laid down by the Member State of destination in accordance with national veterinary legislation or Articles 16 and/or 17 of Directive 2009/158/EC, are provided: ;]												
(e) II.2.3	еднодневните пилиња се изведени од јајца собрани од нови за одгледување кои биле испитани и тестирани во согласност со или точка 8 од Оддел I од Анекс III од Регулативата (ЕК) Бр 798/2008.] the day-old chicks described in this certificate have hatched from eggs collected from breeding ratites which have been examined and tested in accordance with..... or equivalent point 8 of Section I of Annex III to Regulation (EC) No 798/2008.]												
(e) II.3	Дополнителни здравствени услови за земјите кои не се слободни од Њукастелска болест /Additional health requirements for countries not free from Newcastle disease [Јас, долупотпишаниот официјален ветеринар, понатаму потврдувам дека расплодните нови од кои потекнуваат јајцата за ведење: /I, the undersigned official veterinarian, further certify that the breeding ratites from which the hatching eggs are derived:												
(a)	биле изолирани под официјален надзор не помалку од 30 дена преднесењето на јајцата за извоз /were placed in isolation under official surveillance not less than 30 days prior to laying the hatching eggs for export;												
(b)	биле подвргнати на вирус изолациски тест за Њукастелска болест, извршен во официјална лабораторија, седум до десет дена по изолирањето, на клоакални брисеви или фецес од секоја птица и каде не е констатиран Интрацеребрален Патогенски Индекс (ИЦПИ) за авијарен парамиксовирус тип 1 поголем од 0.4. Негативните резултати биле достапни за сите извршени тестови пред еднодневните пилиња да го напуштат инкубаторот за увоз во Република Северна Македонија /underwent a virus isolation test for Newcastle disease, carried out in an official laboratory seven to ten days after their entry into isolation on either cloacal swabs or faeces samples from each bird and in which no avian paramyxovirus type 1 isolates with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0.4 were found. Favourable results were available from all birds before the eggs left the isolation facility for import to Republic of North Macedonia ;												
(c)	во текот на последните 30 дена пред и за време на изведувањето на јајцата за ведење за увоз во Република Северна Македонија, не биле во допир со живина (вклучително и нови) кои не ги исполнуваат условите предвидени во (a), (b) и (d) /during the last 30 days prior to and during the laying of the hatching eggs for for import to Republic of North Macedonia, were not in contact with poultry (including ratites) that does not fulfil the conditions in (a), (b) and (d);												
(d)	потекнуваат од јата каде следењето на Њукастелската болест се изведува во рамките на статистички базиран план на земање мостри кој дава негативни резултати најмалку шест месеци пред увозот во Република Северна Македонија; /come from flocks in which surveillance for Newcastle disease is carried out under a statistically based sampling plan and producing negative results for at least six months immediately prior to import to Republic of North Macedonia.]												
II.4.	Потврда за превозот на животните /Animal transport attestation Јас долупотпишаниот официјален ветеринар, дополнително потврдувам дека јајцата за ведење се транспортирани во совршено чисти, за една употреба кутии кои се употребуваат за прв пат и кои /I, the undersigned official veterinarian, further certify that the hatching eggs are transported in perfectly clean, disposable boxes used for the first time and which:												
(a)	содржат само јајца за ведење од ист вид, категорија и тип што доаѓаат од ист објект /contain only hatching eggs of the same species, category and type coming from the same establishment;												
(b)	ги содржат следните информации, читко напишани на најмалку еден јазик на Унијата /bear the following information in legible writing in at least one Union language:												
-	зборот 'ведење' /the word 'hatching',												
-	името на земјата, територијата, областа или одделот на испраќање /the name of the country, territory, zone or compartment of consignment,												
-	видот на односните нови /the species of ratites concerned,												
-	број на јајца /the number of eggs,												
-	категијата и видот на производството за кое што се наменети /the category and type of production for which they are intended,												

	<ul style="list-style-type: none"> - името, адресата и бројот на одобриениот објект за производство /the name, address and approval number of the breeding establishment, - името и адресата на објект од каде потекнуваат /the name and address of the establishment of origin, - дата на испорака /the date of dispatch, - Земјата на дестинација /the State of destination; <p>(c) се затворени во согласност со упатствата на надлежниот орган со цел да се избегне било каква можност за промена на содржината /are closed in accordance with the instructions of the competent authority to avoid any possibility of substitution of the contents.</p> <p>контејнерите и возилата со кои кутиите споменати погоре се транспортираат, се исчистени и дезинфицирани пред натоварот во согласност со упатствата на надлежниот орган/the containers and vehicles in which the boxes mentioned above have been transported have been cleansed and disinfected before loading in accordance with the instructions of the competent authority.</p>
<p>Забелешки /Notes</p> <p>Дел I: /Part I:</p> <p>- Рамка I.8: Наведете го кодот на областа или името на одделот на потекло, доколку е потребно, а ако што е утврдено со Правилникот (7), односно еквивалентната колона 2, Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008 /Box I.8: provide the code for the zone or name of the compartment of origin, if necessary, as defined under code in Book of Rules(7)or equivalent column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.</p> <p>- Рамка I.11: Име, адреса и одобрен број на објектот за одгледување /Box I.11: Name, address and approval number of the breeding establishment.</p> <p>- Рамка I.15: Наведете го регистрацискиот број(еви) на железничките вагони и камиони, имињата на бродовите и, ако е познато, бројот на авионските летови. Во случај на превоз во контејнери или кутии, вкупниот број на истите и нивните регистрациски бореве и каде постои сериски број на пломбата, треба да се наведе во Рамката I.23. /Box I.15: Indicate the registration number(s) of railway wagons and lorries, the names of ships and, if known, the flight numbers of aircraft. In the case of transport in containers or boxes, the total number of these and their registration and where there is a serial number of the seal it has to be indicated in box I.23.</p> <p>- Рамка I.28 (Категорија): внесете едно од следниве можности: чиста линија/родители од /родители/други; (Систем за идентификација и број за идентификација): да се прикаже ознаката на јајцето /Box 1.28 (Category): select one of the following: Pure line/grandparents/parents/others; (Identification system & Identification number): introduce the egg mark.</p> <p>Дел II: /Part II:</p> <p>(1) За јајца за ведење од ноеви од редот Struthioniformes (Struthionidae, Rheidae, Casuaridae) /For hatching eggs of the ratites of the order Struthioniformes (Struthionidae, Rheidae, Casuaridae).</p> <p>(2) Код на територијата како што е наведено во Правилникот (7), односно еквивалентната колона 2, Дел 1 од Анексот I на Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008 /Code of the territory as it appears in Book of Rules(7)or equivalent column 2, Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.</p> <p>(3) Прецртај го непотребното. /Keep as appropriate.</p> <p>(4) Внеси го името на делот(ите) /Insert the name of the compartment(s).</p> <p>(5) Примениливо само за земјите со предзнакот 'III' во Правилникот (7), односно еквивалентната колона 5 ('AG') од Дел 1 од Анекс I на Регулацијата (ЕЗ) Бр. 798/2008. Како и да е, ова не важи за јајца за ведење од ноеви кои потекнуваат од дел(ите) /Applicable only to the countries with the entry 'III' in Book of Rules(7)or equivalent column 5 ('AG') of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008. However, this does not apply to hatching eggs of ratites coming from compartments.</p> <p>(6) Кога се спорачуваат јајцата мора да се посебно означени во согласност со прописите од областа на ветеринарното здравство кои се еквивалентни на Регулацијата (ЕЗ) Бр. 1868/77, вклучително и бројот на одобриениот објект за одгледување, со црно мастило кое не се брише; овие ознаки мора да се читко напишани и тоа на најмалку еден јазик на Унијата. /At the time of consignment the eggs must be individually marked in accordance with national veterinary legislation or Commission Regulation (EC) No 617/2008, including the approval number of the breeding establishment, in indelible black ink; such markings must be in legible writing and in at least one Union language.</p> <p>(7) Правилник за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружува пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло /Book of Rules on the procedures and checks in import and transit of live animals, aquaculture or products of animal origin, list of third countries approved for import and transit, the model veterinary health certificates or other documents accompanying the consignment with live animals, aquaculture or products of animal origin</p> <p>(8) Пополни ако е потребно. /Complete if appropriate.</p> <p>(9) За земји или територии со влез "N" во низата 6 од Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) 798/2008, за јајца за ведење од ноеви (HER), ова значи дека во случај на појава на Њукастелска болест како што е дефинирано во Регулацијата (ЕЗ) 798/2008, тогаш кодот на земјата или територијата ќе продолжи да се користи, но ова ќе ја исклучи секоја област која е под официјална забрана, од трета земја во однос на Њукастелска болест, на денот на издавање на овој сертификат./ For countries or territories with the entry "N" in column 6 of Part 1 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, for hatching eggs of ratites (HER)only , this means that in the case of an outbreak of Newcastle disease as defined in Regulation (EC) No 798/2008 then the country code or territory code shall continue to be used but this will exclude any area under official restrictions, by the third country concerned in relation to Newcastle disease, at the date of issue of this certificate.</p> <p>(*^o) Оваа гаранција е потребна за еднодневни пилиња кои доаѓаат од земји, територии или зони со влез "X" во низата 5 од Дел 1 од Анекс I од Регулацијата (ЕЗ) 798/2008. /This guarantee is only required for day-old chicks coming from countries, territories or zones with the entry "X" in column 5 of Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008.</p>	
<p>Овој сертификат важи 10 дена. /This certificate is valid for 10 days.</p> <p>Официјален ветеринар /Official veterinarian:</p> <p>Име (со печатни букви): /Name (in capitals):</p> <p>Датум: /Date:</p> <p>Печат: /Stamp:</p>	<p>Квалификации и титула: /Qualification and title:</p> <p>Потпис: /Signature:</p>